

СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

Број 61

22 март 2019, петок

година LXXV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
879. Правилник за формата, големина-та и содржината на печатите, начинот на нивното чување и употреба, како и за штембилите на државните органи.....	2	883. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	16
880. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог.....	3	884. Правилник за изменување на Правилникот за начинот на стекнување звање управувач на чамец, планот и програмата за полагање испит за стекнување звање управувач на чамец, образецот на уверението за стекнатото звање и начинот на бодирање на првиот – теоретски дел од испитот.....	25
881. Правилник за изменување на Правилникот за постапката за нострификација, содржината на писмениот извештај, согласноста за нострификација и начинот на заверување на проектите од страна на комисија.....	12	885. Договор за меѓуопштинска соработка.....	27
882. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на записникот за извршен увид на самото место со технички податоци за бесправниот објект.....	14	886. Објава за стапката на трошоците на живот и платите за месец февруари 2019 година.....	28
		Огласен дел	1-84

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА**879.**

Врз основа на член 9 од Законот за печатот на Република Македонија и печатите на државните органи во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 86/08), министерот за правда донесе

П РА В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, ГОЛЕМИНАТА И СОДРЖИНАТА
НА ПЕЧАТИТЕ, НАЧИНОТ НА НИВНОТО ЧУВА-
ЊЕ И УПОТРЕБА, КАКО И ЗА ШТЕМБИЛИТЕ
НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ

I. Предмет на уредување**Член 1**

Со овој правилник се пропишува формата, големината и содржината на печатите, начинот на нивното чување и употреба, како и за штембилите на државните органи.

II. Печат на државните органи**Член 2**

Печатот на државните органи има облик на круг, во средината е грбот на Република Северна Македонија, а околу него во првиот концентричен круг е испишано името на Република Северна Македонија, а во вториот концентричен круг се испишани називот и седиштето на државниот орган.

Големината на печатот од став 1 на овој член, кој е испишан на македонски јазик и неговото кирилско писмо, е со пречник од 32 мм или 40 мм.

Големината на печатот од став 1 на овој член, кој е испишан согласно член 7 став 3 од Законот за употреба на јазиците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/19), на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо, е со пречник од 32 мм или 40 мм.

Печатот на државните органи се изработува од гума, пластика, метал или од друг соодветен материјал.

III. Печат со помал обем**Член 3**

Државните органи можат да имаат печат со помал обем (во натамошниот текст: мал печат).

Малиот печат има иста пишана содржина, како и печатот од член 2 од овој правилник, со тоа што називот на државниот орган може да биде испишан со скратен текст, од кој недвосмислено се гледа на кој државен орган припаѓа.

Големината на малиот печат на државните органи со пречник од 28 мм.

IV. Начинот на чување и употреба на печатот**Член 4**

Државните органи водат евиденција за печатите кои ги имаат.

Евиденцијата од став 1 на овој член, содржи: реден број; број и датум на одлуката со која е набавен печатот; отпечаток на печатот; почеток на употреба; потпис на задолженото лице за употреба на печатот; негово ставање вон употреба; и забелешка.

Печатот се предава на задолженото лице за него-во користење и за тоа се составува посебен записник.

Записникот од став 3 на овој член, го потпишуваат лицето што го предава и лицето што го прима печатот.

Печатот се чува и се употребува во просториите на државниот орган.

По исклучок од став 5 на овој член, ако се презема службено дејствие надвор од службените простории печатот може да се употребува и надвор од седиштето на органот.

Печатот се става на актот од левата страна на потписот на овластеното лице за потпис.

V. Штембил на државните органи**Член 5**

Штембилот на државните органи (во натамошниот текст: штембилот), се употребува за евидентирање на акти и други писмена на органот.

Штембилот има форма на правоаголник, го содржи името на Република Северна Македонија, називот на државниот орган и неговото седиште, кои се испишуваат хоризонтално едно под друго, а под нив се остава празен простор за впишување на број на актот, на други писмена и на датумот на негово издавање.

Штембилот се изработува од гума, пластика, метал или од друг соодветен материјал.

Големината на штембилот кој е испишан на македонски јазик и неговото кирилско писмо, е со димензии 60 x 30мм.

Големината на штембилот кој е испишан согласно член 7 став 3 од Законот за употреба на јазиците („Службен весник на Република Македонија“ бр. 7/19), на македонски јазик и неговото кирилско писмо, како и на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните и неговото писмо, името на Република Северна Македонија, е со димензии 65 x 40 мм.

Отпечатокот од штембилот се става во заглавието на актот и на другите писмена, од неговата лева страна или може да биде отпечатен и во заглавието на актот или на другите писмена.

Државниот орган може по потреба да има повеќе штембили со иста содржина.

Штембилот се чува на ист начин, како што се чува и печатот на државниот орган.

VI. Преодна и завршна одредба**Член 6**

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата, големината и содржината на печатите, начинот на нивното чување и употреба, како и за штембилите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/09 и 44/19).

Член 7

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-1256/3
20 март 2019 година
Скопје

Министер за правда,
д - р Рената Дескоска, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**880.**

Врз основа на член 165 став (7) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18) министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ
ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на Република Македонија“ бр.214/16) Прилогот 1, Прилогот 2, Прилогот 3 и Прилогот 4 се заменуваат со нови Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4 кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2539/1
14 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 165 став (1) од Законот за градење, градежниот инспектор/овластениот градежен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за правно лице-инвеститор)
- (за правно лице за проектирање на градби)
- (за правно лице за вршење на ревизија на проектна документација)
- (за правно лице-изведувач)
- (за правно лице за вршење на надзор)
- (за правно лице-учесник во изградба)
- (за правно лице сопственик на објект)
- (за правно лице)
- (за трговец поединец)
- (за субјект кој врши научноистражувачка дејност-научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија)
- (за заедница на сопственици на станови)

А. Податоци за правното лице односно трговецот поединец односно за субјектот кој врши научноистражувачка дејност-научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија односно за заедницата на сопственици на станови

Назив	
Даночен број	
Седиште на фирмата:	
Жиро сметка и деповна банка	

Б. Податоци за одговорното лице во правното лице односно одговорното лице во трговецот поединец односно одговорното лице во субјект кој врши научноистражувачка дејност-научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија односно одговорното лице во заедница на сопственици на станови

Име, татково име и презиме	
ЕМБГ	
Датум, место, држава на раѓање и државјанство	
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа	

В.Податоци за сторен прекршок

Место, датум и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100000000063095 Народна банка на Република Северна Македонија на уплатна сметка _____, приходна шифра и програма _____ и програма _____, со цел на дознака-уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.

Сторител на прекршок**Инспектор**_____
име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

Прилог 2

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 165 став (1) од Законот за градење, градежниот инспектор/овластениот градежен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за одговорно лице во правно лице-инвеститор)
- (за одговорно лице во правно лице за проектирање на градби)
- (за одговорно лице во правно лице за вршење на ревизија на проектна документација)
- (за одговорно лице во правно лице-изведувач)
- (за одговорно лице во правно лице за вршење на надзор)
- (за одговорно лице во правно лице-учесник во изградба)
- (за одговорно лице во правно лице сопственик на објект)
- (за одговорно лице во правно лице)
- (за одговорно лице во трговец поединец)
- (за одговорно лице во субјект кој врши научноистражувачка дејност-научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија)

А. Податоци за одговорно лице во правно лице односно за одговорно лице во трговец поединец, односно за одговорно лице во субјект кој врши научноистражувачка дејност-научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија

Име, татково име и презиме	
ЕМБГ	
Датум, место, држава на раѓање и државјанство	
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа	

Б. Податоци за правното лице односно трговецот поединец односно за субјектот кој врши научноистражувачка дејност-научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија односно за заедницата на сопственици на станови

Назив	
Даночен број	
Седиште на фирмата:	
Жиро сметка и деловна банка	

В.Податоци за сторен прекршок

Место, датум и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100000000063095 Народна банка на Република Северна Македонија на уплатна сметка _____, приходна шифра и програма _____ и програма _____, со цел на дознака-уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.

Сторител на прекршок

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

Прилог 3

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 165 став (1) од Законот за градење, градежниот инспектор/овластениот градежен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- ☐ (за физичко лице-инвеститор)
- ☐ (за физичко лице-проектант)
- ☐ (за физичко лице-ревидент)
- ☐ (за физичко лице-инженер за изведба)
- ☐ (за физичко лице-надзорен инженер)
- ☐ (за физичко лице-сопственик на објект)
- ☐ (за физичко лице)

А. Податоци за физичкото лице

Име, татково име и презиме	
ЕМБГ	
Датум, место, држава на раѓање и државјанство	
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа	

Б. Податоци за сторен прекршок

Место, датум и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100000000063095 Народна банка на Република Северна Македонија на уплатна сметка _____, приходна шифра и програма _____ и програма _____, со цел на дознака-уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.

Сторител на прекршок_____
име, презиме и своерачен потпис

М.П.

Инспектор_____
име, презиме и своерачен потпис

Прилог 4

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 165 став (1) од Законот за градење, градежниот инспектор/овластениот градежен инспектор издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за службено лице во општината, општината во градот Скопје и градот Скопје)
- (за одговорно лице во општината, општината во градот Скопје и градот Скопје)
- (за службено лице во орган на државна управа)
- (за одговорно лице во орган на државна управа)
- (за лице вработено во субјект кој врши научноистражувачка дејност-научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија)

А. Податоци за службено лице во општината, општината во градот Скопје и градот Скопје односно за одговорно лице во општината, општината во градот Скопје и градот Скопје односно за службено лице во орган на државна управа односно за одговорно лице во орган на државна управа односно за лице вработено во субјект кој врши научноистражувачка дејност-научен институт специјализиран во областа на заштита на градби од сеизмички влијанија

Име, татково име и презиме	
ЕМБГ	
Датум, место, држава на раѓање и државјанство	
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа	

Б.Податоци за сторен прекршок

Место, датум и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100000000063095 Народна банка на Република Северна Македонија на уплатна сметка _____, приходна шифра и програма _____ и програма _____, со цел на дознака-уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд.

Сторител на прекршок

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

Инспектор

име, презиме и своерачен потпис

881.

Врз основа на член 55 став (6) од Законот за градење („Службен весник на Република Македонија“ бр. 130/09, 124/10, 18/11, 36/11, 54/11, 13/12, 144/12, 25/13, 79/13, 137/13, 163/13, 27/14, 28/14, 42/14, 115/14, 149/14, 187/14, 44/15, 129/15, 217/15, 226/15, 30/16, 31/16, 39/16, 71/16, 132/16, 35/18, 64/18 и 168/18), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПОСТАПКАТА ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА, СОДРЖИНАТА НА ПИСМЕНИОТ ИЗВЕШТАЈ, СОГЛАСНОСТА ЗА НОСТРИФИКАЦИЈА И НАЧИНОТ НА ЗАВЕРУВАЊЕ НА ПРОЕКТИТЕ ОД СТРАНА НА КОМИСИЈА****Член 1**

Во Правилникот за постапката за нострификација, содржината на писмениот извештај, согласноста за нострификација и начинот на заверување на проектите од страна на комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр.153/09) во член 4 став 2 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Прилогот се заменува со нов Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2541/1
14 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог



(ознака на Комората на овластени архитекти и овластени инженери)

СОГЛАСНОСТ ЗА
НОСТРИФИКАЦИЈА
НА ПРОЕКТ

Комисијата на Комората на овластени архитекти и овластени инженери врз основа на
извештајот под бр ој _____, потврдува дека проектот

_____ (име на проектот)
изработен од _____
_____ (име на проектантот)
по барање на _____
_____ (име на инвеститорот)

е во согласност со одредбите на Законот за градење, техничките прописи и норми за градење
на Република Северна Македонија.

датум на издавање

М.П.

Претседател на Комисијата

882.

Врз основа на член 9 став (3) од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЗАПИСНИКОТ
ЗА ИЗВРШЕН УВИД НА САМОТО МЕСТО СО ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ ЗА БЕСПРАВНИОТ
ОБЈЕКТ****Член 1**

Во Правилникот за формата и содржината на записникот за извршен увид на самото место со технички податоци за бесправниот објект („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/11) Прилогот 1 се заменува со нов Прилог 1, кој е составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2542/1
14 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИЗАПИСНИК
за извршен увид на самото место

Комисијата во состав од: _____

На ден _____ по извршениот увид на самото место ја утврди следната фактичка состојба:

Бесправниот објект _____ се наоѓа на КП бр. _____ КО _____, со адреса _____.

Бесправниот објект ги има следните технички податоци:

_____ (опис на бесправниот објект: дали објектот претставува градежна функционална целина, број на катови, вид на материјал од кој е изграден објектот, а доколку се работи за бесправен објект-линиски инфраструктурен објект, трасата низ која поминува објектот),

* доколку се работи за бесправен дел од објект (доградба, надградба) се дава опис и на објектот изграден со одобрение за градење и на делот изграден без одобрение за градење.

_____ (доколку се работи за електронски комуникациски мрежи и средства поставени на објект, покрај опис на бесправниот објект се дава опис и на објектот на кој се поставени истите),

_____ (податоци за постоечка инфраструктура за парцелата на која е изграден објектот),

_____ (објектот е поврзан со инфраструктурни приклучоци)

_____ (растојание со соседни објекти)

Претседател на Комисија _____

Член _____

Член _____

883.

Врз основа на член 118 став (7) од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18), министерот за транспорт и врски донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕКРШОЧНИОТ
ПЛАТЕН НАЛОГ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на прекршочниот платен налог („Службен весник на Република Македонија“ бр. 214/16) Прилогот 1, Прилогот 2, Прилогот 3 и Прилогот 4 се заменуваат со нови Прилог 1, Прилог 2, Прилог 3 и Прилог 4 кои се составен дел на овој правилник.

Член 2

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2553/1
14 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

Прилог 1

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 118 став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање, органот на државната управа надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на уредување на просторот односно Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам односно Државниот управен инспекторат издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за правно лице-носител на лиценца за изработување на урбанистички планови)
- (за правно лице-носител на лиценца за ревизија на урбанистички планови)
- (за субјект од член 32 став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање)

А. Податоци за правно лице односно за субјектот од член 32 став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање

Назив	
Даночен број	
Седиште на фирмата:	
Жиро сметка и деловна банка	

Б. Податоци за одговорното лице во правното лице односно одговорното лице во субјектот од член 32 став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање

Име, татково име и презиме	
ЕМБГ	
Датум, место, држава на раѓање и државјанство	
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа	

В.Податоци за сторен прекршок

Место, датум и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100000000063095 Народна банка на Република Северна Македонија на уплатна сметка _____, приходна шифра и програма _____ и програма _____, со цел на дознака-уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот односно овластеното лице во органот на државната управа кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, органот на државната управа надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на уредување на просторот односно Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам односно Државниот управен инспекторат, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд односно прекршочен орган.

Сторител на прекршок

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

Издавач

име, презиме и своерачен потпис

Прилог 2

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 118 став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање, органот на државната управа надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на уредување на просторот односно Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам односно Државниот управен инспекторат издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за одговорно лице во правно лице-носител на лиценца за изработување на урбанистички планови)
- (за одговорно лице во правно лице-носител на лиценца за ревизија на урбанистички планови)
- (за одговорно лице во субјект од член 32 став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање)

А. Податоци за одговорно лице во правно лице односно за одговорно лице во субјект од член 32 став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање

Име, татково име и презиме	
ЕМБГ	
Датум, место, држава на раѓање и државјанство	
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа	

Б. Податоци за правното лице односно за субјектот од член 32 став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање

Назив	
Даночен број	
Седиште на фирмата:	
Жиро сметка и деловна банка	

В.Податоци за сторен прекршок

Место, датум и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100000000063095 Народна банка на Република Северна Македонија на уплатна сметка _____, приходна шифра и програма _____ и програма _____, со цел на дознака-уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот односно овластеното лице во органот на државната управа кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, органот на државната управа надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на уредување на просторот односно Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам односно Државниот управен инспекторат, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд односно прекршочен орган.

Сторител на прекршок

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

Издавач

име, презиме и своерачен потпис

Прилог 3

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 118 став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање, органот на државната управа надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на уредување на просторот односно Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам односно Државниот управен инспекторат издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за физичко лице-носител на овластување за изработка на урбанистички планови)
- (за физичко лице-носител на овластување за ревизија на урбанистички планови)
- (за физичко лице кое не е носител на овластување за изработка на урбанистички планови, вработено во правно лице носител на лиценца за изработка на урбанистички планови)
- (за физичко лице кое не е носител на овластување за ревизија на урбанистички планови, вработено во правно лице носител на лиценца за ревизија на урбанистички планови)

А. Податоци за физичкото лице

Име, татково име и презиме	
ЕМБГ	
Датум, место, држава на раѓање и државјанство	
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа	

Б.Податоци за сторен прекршок

Место, датум и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100000000063095 Народна банка на Република Северна Македонија на уплатна сметка _____, приходна шифра и програма _____ и програма _____, со цел на дознака-уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот односно овластеното лице во органот на државната управа кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, органот на државната управа надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на уредување на просторот односно Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам односно Државниот управен инспекторат, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд односно прекршочен орган.

Сторител на прекршок

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

Издавач

име, презиме и своерачен потпис

Прилог 4

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. _____ во _____ часот

Врз основа на член 118 став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање, органот на државната управа надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на уредување на просторот односно Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам односно Државниот управен инспекторат издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- (за службено лице-административен службеник во општината, општината во градот Скопје и градот Скопје)
- (за градоначалник на општина, општина во градот Скопје и градот Скопје)
- (за претседател на Совет на општина, Совет на општина во градот Скопје и Совет на градот Скопје)
- (за член на комисија за урбанизам од член 23 од Законот за просторно и урбанистичко планирање)
- (за службено лице-административен службеник во орган на државна управа)
- (за министер кој раководи со орган на државна управа)
- (за службено лице во субјект од член 32 став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање)
- (за службено лице во Агенција за катастар на недвижности)
- (за одговорно лице на Агенција за катастар на недвижности)

А. Податоци за службено лице-административен службеник во општината, општината во градот Скопје и градот Скопје, односно за градоначалник на општина, општина во градот Скопје и градот Скопје, односно за претседател на Совет на општина, Совет на општина во градот Скопје и Совет на градот Скопје, односно за член на комисија за урбанизам од член 23 од Законот за просторно и урбанистичко планирање, односно за службено лице-административен службеник во орган на државна управа, односно за министер кој раководи со орган на државна управа, односно за службено лице во субјект од член 32 став (1) од Законот за просторно и урбанистичко планирање, односно за службено лице во Агенција за катастар на недвижности, односно за одговорно лице на Агенција за катастар на недвижности.

Име, татково име и презиме	
ЕМБГ	
Датум, место, држава на раѓање и државјанство	
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа	

Б.Податоци за сторен прекршок

Место, датум и време на сторување на прекршокот	
Опис на прекршокот	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	
Износ на утврдена глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба	На ПП 50 образец на трезорска сметка 100000000063095 Народна банка на Република Северна Македонија на уплатна сметка _____, приходна шифра и програма _____ и програма _____, со цел на дознака-уплата на глоба

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до инспекторот односно овластеното лице во органот на државната управа кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати само половина од изречената глоба. Ако сторителот не ја плати глобата во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, органот на државната управа надлежен за вршење на работите кои се однесуваат на уредување на просторот односно Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам односно Државниот управен инспекторат, поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежниот суд односно прекршочен орган.

Сторител на прекршок

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

Издавач

име, презиме и своерачен потпис

884.

Врз основа на член 70 став 11 и член 70-е став 4 од Законот за внатрешната пловидба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 55/07, 26/09, 22/10, 23/11 53/11, 155/12, 15/13, 137/13, 163/13, 42/14, 166/14, 146/15, 193/15, 31/16 и 64/18), министерот за транспорт и врски донесе

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ НА СТЕКНУВАЊЕ ЗВАЊЕ УПРАВУВАЧ НА ЧАМЕЦ, ПЛАНОТ И ПРОГРАМАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТ ЗА СТЕКНУВАЊЕ ЗВАЊЕ УПРАВУВАЧ НА ЧАМЕЦ, ОБРАЗЕЦОТ НА УВЕРЕНИЕТО ЗА СТЕКНАТОТО ЗВАЊЕ И НАЧИНОТ НА БОДИРАЊЕ НА ПРВИОТ – ТЕОРЕТСКИ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ

Член 1

Во Правилникот за начинот на стекнување звање управувач на чамец, планот и програмата за полагање испит за стекнување звање управувач на чамец, образецот на уверението за стекнатото звање и начинот на бодирање на првиот – теоретски дел од испитот („Службен весник на Република Македонија“ бр.130/14), во членот 8 во ставовите 3 и 5 зборовите: „Република Македонија“ се заменуваат со зборовите: „Република Северна Македонија“.

Член 2

Прилогот 2 се заменува со нов Прилог 2, кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“.

Бр. 01-2556/1
14 март 2019 година
Скопје

Министер
за транспорт и врски,
Горан Сугарески, с.р.

MKD	 РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA Министерство за транспорт и врски Ministry of transport and communications Капетанија на пристаништа – Охрид Port Authority – Ohrid	Per. бр. _____ Reg. No. _____ ЕМБГ _____ PIN number _____		УВЕРЕНИЕ за оспособеност за управување со чамец CERTIFICATE for qualification to drive a boat
				Име и презиме _____ Name and surname _____
				Место и датум на раѓање _____ Place and date of birth _____
				Адреса _____ Address _____
				Државјанство _____ Citizenship _____

Врз основа на член 70 од Законот за внатрешната пловидба Лицето _____ е оспособено да управува со чамец Pursuant to Article 70 of the Law on internal sailing the person mentioned above is qualified to drive a boat.	
Со носивост до: _____ и With a carriage up to _____	
Број на патници _____ And the number of passengers _____	
Место на полагање: _____ Place of passing the exam: _____	
Датум на полагање: _____ Date of passing the exam: _____	
М.П. Seal	Потпис на овластено лице Signature of the authorized person

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

885.

ДОГОВОР
ЗА МЕЃУОПШТИНСКА СОРАБОТКА

Склучен помеѓу:

ДОГОВОРНИ СТРАНИ

1. Општина Кавадарци – Локална Самоуправа, со седиште на Плоштад Маршал Тито бр.2 Кавадарци претставувана од Градоначалникот на Општина Кавадарци м-р Митко Јанчев како давател на услуги (во понатамошен текст - давателот) и

1. Општина Демир Капија – Локална Самоуправа, со седиште на ул. „11-ти Октомври“ бб Демир Капија претставувана од Градоначалникот на Општина Демир Капија Лазар Петров како корисник на услуги (во понатамошниот текст – корисникот).

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ

Член 1

Предмет на овој Договор е воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу двете договорни општини, согласно член 14 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр.5/02), член 9 став 2 алинеја 2 и член 29 од Законот за меѓуопштинска соработка („Сл. весник на РМ“ бр.79/09), Одлуката за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка бр.08-326/5 од 31.1.2019 година („Сл. гласник на Општина Кавадарци“ бр.31/2019) и Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Кавадарци и Општина Демир Капија бр.08-815/12 од 19.2.2019 година („Сл. гласник на Општина Кавадарци“ бр.32/2019), за вршење услуги од страна на општинската администрација на Општина Кавадарци за потребите на Општина Демир Капија и тоа - користење на услуги од овластен проценувач за процена на пазарна вредност на недвижен имот за пресметување на данок на имот за територијата на Општина Демир Капија.

Член 2

Извршувањето на услугите утврдени во член 1 од овој Договор, ќе биде евидентирано во спецификација во која ќе биде наведена висината на реално направените патни и дневни трошоци на давателите на услугите.

Член 3

Договорните страни се договорија работите и работните задачи да ги врши овластен проценувач за процена на недвижен имот од Општина Кавадарци - Одделението за администрирање на даноци.

Член 4

Висината на надоместокот за извршената услуга од администрацијата на давателот, е пресметана согласно извршените финансиски анализи на патни и дневни трошоци кои настанува при извршување на работните задачи на администрацијата.

Член 5

Корисникот надоместокот ќе го плати на ж-ска на давателот по добивање на фактура, која ќе претставува збир на извршени услуги за текот на еден месец.

ПРАВА И ОБВРСКИ НА ДОГОВОРНИТЕ СТРАНИ

Член 6

Давателот се обврзува услугите кои ќе бидат побарани од корисникот наведени во член 1 од овој Договор, да ги извршува согласно законските прописи, професионално, континуирано, ефикасно, уредно и навремено.

Член 7

Корисникот на услугата се обврзува за навремено извршување на работите кои ќе бидат побарани, и да води уредна документација.

Корисникот може во секое време да се информира за начинот и времето на извршување и при тоа има увид во документацијата со која се води целокупната постапка.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 8

Овој договор може да се раскине по слободна волја на една од договорните страни, по претходно известување на една од страните во рок од 30 дена.

Член 9

За се што не е регулирано со овој Договор важат и ќе се применуваат одредбите од Законот за облигациони односи.

Член 10

Овој Договор е составен во 4 (четири) еднообразни примероци, од кои по 2 (два) за секоја договорна страна.

Член 11

Овој договор влегува во сила со денот на потпишување од страна на двете договорни страни.

Општина Кавадарци
Градоначалник,
м-р **Митко Јанчев**, с.р.

Општина Демир Капија
Градоначалник,
Лазар Петров, с.р.

Бр. 10-1219/1
28 февруари 2019 година
Кавадарци

Бр. 09-34/3
4 март 2019 година
Демир Капија

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

879.

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

1. Стапката на трошоците на живот за месец февруари 2019 година, во однос на месец јануари 2019 година, изнесува 100.

2. Исплатата на платите за месец февруари 2019 година, во однос на месец јануари 2019 година, работодавачите од членот 3, став 1 од Законот за исплата на платите во Република Македонија, ја вршат на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер
за труд и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

на Република Северна Македонија

www.slvesnik.com.mkcontact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје

бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.

Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски

телефон: +389-2-55 12 400

телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2019 година изнесува 10.100 денари.

„Службен весник на Република Северна Македонија“ излегува по потреба.

Рок за рекламации: 15 дена.

Жиро-сметка: 300000000188798.

Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2019061